



СЛУЖБ

НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ“ излегуе два пати неделно. — Ракописите не се враќаат. — Огласите по тарифата. — Чековна сметка №. 62324. — Поштарина платена во готово.

Вторник, 3 септември 1946

БЕЛГРАД

БРОЈ 71

ГОД. II

Цена на овој број е 6.— дин. — Претплата изнесуе 350.— дин. за полугодие или 700.— дин. за цела 1946 година. — Редакција: Бранкова бр. 20. — Телефон: Редакција 28-838, Администрација 22-619

501.

УКАЗ

По предлог на Владата ФНРЈ, а на основа чл. 74 точка 16 Уставот, Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија

прогласуе

од општодржавно значење следни претпријатија:
1) „Дар“, хемиско-фармацевтска лабораторија, Белград, Поенкареова бр. 14;
2) Др. К. Дињашки, хемиско-фармацевтска лабораторија, Белград, Хаци Мустафина бр. 36;
3) Рене Дино и Комп., хемиско-фармацевтска лабораторија, Белград, Милована Гавриловича бр. 6;
6) „Раве“, хемиско-фармацевтско трговско и индустриско д. д. Загреб, Врбаникјева бр. 28;
5) „Ифа“ дрогерија на големо и фабрика на фармацевтски препарати, Загреб;
6) Др. А. Вандер, д. д., Загреб;
7) Државна фабрика на завоен материјал и предилница, Карловац.

У. бр. 440

31 август 1946 година

Белград

Претседателство на Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Претседател,

Миле Перуничич, с. р.

др. Иван Рибар, с. р.

502.

УКАЗ

На основа членот 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ пропишуе

СТАТУТ

НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНИОТ ХЕРОЈ

I

Со орден на Народниот херој се одликуат борци и раководители на Југословенската армија, кои што се истакнале со беспримерен хероизам во борбата против народните непријатели и како такви претставуваат оличење на јунаштво, понос и слава на нашата Армија а кои што по своите карактерни особини се чисти, светли и омилени во Армијата и народот.

Со орден на Народниот херој можат да бидат одликуени и првоборци за слобода на нашите народи кои што ги положиле своите животи во борба против непријателот, во затвори, лагери, и тн.

II

Орденот на Народниот херој е изработен од патинирано злато.

Обликот на орденот е овален, со вертикална оска должина 54 мм а со хоризонтална оска должина 43 мм.

Работ на орденот го чинат две пластични гранки на ловор кои на дното меѓусебно се поврзани со трака.

Средината на орденот е изведена во форма на радиални зраци кои не се на еднаква должина, така да само некои го докачуат работ од ловоровите гранки, а на другите места меѓу нив и работ е празен простор.

На таа страна се навогја пластичен лик на борец во шињел и опинци. Во лева рака борецот држи развиено знаме на која се навогја петокрака звезда; со десна рака држи пушка.

Наличјето на орденот е како лицето.

Орденот се носи под врат на 35 мм. широка црвена свилена врвца која има две танки бели штрафти покрај работ.

III

Одликуените со Орден на Народниот херој ќе уживаат следни повластици:

1) месечен паричен доходок во износ од 1.000 динари.

Ако е носителот на Орденот на Народниот херој одликуен со повеќе ордени за кои е предвиден месечен доходок, може да ужива само еден таков доходок, и тоа за Орденот на Народниот херој.

Паричниот доходок тече од првиот ден на наредниот месец по издавањето на декретот за одликување и не подлежуе на никакво оданочување.

На одликуените пред влегувањето во сила на овој статут паричниот доходок тече од првиот ден на наредниот месец по влегувањето во сила на овој статут.

Право на уживање на паричниот доходок има фамилијата на одликуениот после неговата смрт и тоа: жена до смртта, односно до премажување, деца до полнолетство, родители до смрт.

Исплатата на месечниот доходок се врши на терет на сојузниот буџет, а спрема правилникот кој што ќе го издаде Министерот на финансите ФНРЈ;

2) право на бесплатно возење на сите превозни средства во државната експлоатација;

3) право на бесплатно лекување во сите здравствени и хигиенски установи на државата и во другите јавноправни тела;

4) погреб за државен трошок во случај на смрт.

IV

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ ќе издава на носителите на Орденот на Народниот херој покрај декретот и орденска книшка, која им служи како основен документ за остварување повластите предвидени со овој статут.

Заради искористувањето на паричните и сообраќајните повластици канцеларијата на орденето ќе му издаде на доносителот на орденот книшка на паричните купони и книшка за возење.

V

Со Орден на Народниот херој можат да бидат одликувани загинали или умрени лица, под условите предвидени во делот I на овој статут.

Во овој случај Орденот се чува во Воениот музеј на Југословенската армија, заедно со биографијата на одликуениот.

Членовите на фамилијата на лице кое што е после смртта одликуено со Орден на Народниот херој имаат право на паричен доходок предвиден во делот III/1) на овој статут.

VI

Орденот на Народниот херој се носи околу вратот.

Лица одликуени со Орден на Народниот херој можат секој пат да го носат орденот односно знакот на орденот.

Носењето на орденот е обвезно за воени лица за време на државни празници и воени свечености. Кога не го носат орденот, воени лица со обвезни да го носат знакот на орденот.

Знакот на Орденот на Народниот херој е: црвена трака големина 3,5×0,8 см изработена од свиlena ткаенина, со бела усправена линија дебелина 2 мм од обете страни на работ на траката.

Знакот на Орденот на Народниот херој се носи на левата страна на градите.

Ако се носат повеќе ордени, односно знаци на орденето и во повеќе редови, тогаш знакот на Орденот на Народниот херој се носи над останатите ордени односно знаци.

У. бр. 386
27 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

503.

У К А З

На основа чл. 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ пропишуе

С Т А Т У Т

НА ОРДЕНОТ НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУЕЊЕ

I

Со Орден на Народното ослободување се одликуват истакнати воени раководители, како и политички и јавни работници кои што се истакнале во борбата за народното ослободување, во стварање на Федеративната Народна Република Југославија и во изградбата на народната власт.

II

Орденот на Народното ослободување има положна површина од позлатено сребро во вид на две петокраки звезди. Долната петокрака звезда е помала и со мазни страни, а горната, чии краци излегуат меѓу краците на долната звезда, е во облик на камелирани зраци со назапчени завршеници. На овие звезди се навогја избочен релеф од патенирано сребро на кој е прикажан народ како го поздравува ослободувањето. Работ на овој релеф го чини класје од жито, гранка на лавор и зраци на црвена звезда, која се навогја на левиот горни дел на работ. На дното на релефот се навогја натпис „Народно ослободување“.

Орденот се носи без врвца.

III

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ ќе им издава на носителите на Орденот на Народното ослободување покрај декрет и орденска книшка.

IV

Орденот на Народното ослободување се носи на десната страна на градите, според рангот кој што му припаѓа по Законот за орденето и медаљите ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Лица одликуени со Орден на Народното ослободување можат секојпат да го носат орденот, односно знакот на орденот.

Носењето на орденот е обвезно за воени лица за време на државни празници и воени свечености.

Кога не го носат орденот, воени лица се обвезни да го носат знакот на орденот.

Знакот на Орденот на Народното ослободување е сребренеста трака големина 3,5×0,8 см. изработена од свиlena ткаенина со модно поле по средина, дебелина 1,5 см.

Знакот на Орденот на Народното ослободување се носи на левата страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

У. бр. 387
27 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

504.

У К А З

На основа чл. 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ пропишуе

С Т А Т У Т

НА ОРДЕНОТ ЗА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД НА
I, II И III РЕД

I

Со Орденот за заслуга за народ на I, II и III ред се одликуват лица кои во борбата против непријателот на нашите народи стекнале заслуги за ослободување на нашата земја, за учествување и организирање на народната власт и Југословенската армија. I, II и III ред на овој орден се доделуваат спрема стечените заслуги и покажаниот успех во работата.

II

1) Орденот за заслуга за народ на I ред е на округли облик со промер 42 мм. Подложната површина е изведена од позлатено сребро во форма на радиални канелирани зраци кои на завршеците се ситно назабени. На оваа површина се навогја петокрака звезда од позлатено сребро со пречник на описана кружница 40 мм. Меѓу зраците на звездата излегуат пет сребрни радиални зраци, кои одат до надворниот раб на подложната површина, а нивните завршеци се назабени. На петокраката звезда се навогја релефен лик на борец од патинирано сребро со пушка на десно рамо, а во левата рака држи развиено знаме.

Орденот се носи без врвца.

2) Орденот за заслуга за народ на II ред е на округли облик со пречник 42 мм. Подложната површина е изведена од позлатено сребро во форма на радиални канелирани зраци кои на завршеците се ситно назабени. На оваа површина се навогја избочена петокрака звезда од сребро со промер на описан круг 40 мм.

Меѓу краците на звездата излегуат пет сребрни радиални зраци кои одат до надворниот раб на подложната површина. Овие зраци се избочени над подложната површина, а нивните завршеци се назабени. На петокраката звезда се навогја релефен лик на борец од позлатено сребро со пушка на десно рамо, а во левата рака држи развиено знаме.

Орденот се носи без врвца.

3) Орденот за заслуга за народ на III ред е на округли облик со промер 42 мм. Подложната површина е изведена од сребро во форма на радиални канелирани зраци, кои на завршеците се ситно назабени. На оваа површина се навогја избочена звезда од позлатено сребро со пречник на описан круг 40 мм. Меѓу краците на звездата излегуат пет сребрни радиални зраци кои одат до надворниот раб на подложната површина, а нивните завршеци се назабени. На петокраката звезда се навогја релефен лик на борец од патинирано сребро со пушка на десно рамо, а во левата рака држи развиено знаме.

Орденот се носи без врвца.

III

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија ќе им издава на носителите на Орденот за заслуга за народ на I, II или III ред по крај декрет и орденска книшка.

IV

Со Орден за заслуга за народ на I и II ред можат да бидат одликуени и загинали или умрени лица под условите предвидени во делот I на овој статут.

Во овој случај орденот се предава на жената (до премажување), на децата или родителите на загиналиот однос умрениот, заедно со сите орденски исправи.

Ордените на загиналите, членовите на фамилијата имаат право да ги чуваат но не можат да ги носат ниту да ги отуѓуваат.

V

Орденот за заслуга за народ на I, II или III ред се носи на десна страна на градите, спрема рангот што му припаѓа по Законот за орденето и медаљите ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Лица одликуени со Орден за заслуга за народ на I, II или III ред можат секогаш да го носат орденот односно знакот на орденот. Носењето на орденот е обвезно за воени лица за време на државни празници и воени свечености. Кога не го носат орденот, воените лица се обвезни да го носат знакот на орденот.

Знакот на Орденот за заслуга за народ на I ред е црвена трака големина 3,5×0,8 см, изработена, со модра усправна линија по средина дебелина 4 мм.

Знакот на Орденот за заслуга за народ на I ред се носи на лева страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Знакот на Орденот за заслуга за народ на II ред е црвена трака, големина 3,5×0,8 см, изработена од свилена ткаенина, со две модри усправни линии по средина, секоја дебелина 4 мм. Знакот на Орденот за заслуга за народ II ред се носи на лева страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Знакот на Орденот за заслуга за народ на III ред е црвена трака големина 3,5×0,8 см, изработена од свилена ткаенина, со 3 усправни модри линии, секоја ширина 4 мм. Знакот на Орденот за заслуга за народ на III ред се носи на левата страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

У. бр. 388

27 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар,

Миле Перуничич, с. р.

Претседател,

др. Иван Рибар, с. р.

505.

У К А З

На основа чл. 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ пропишуе

СТАТУТ

НА ОРДЕНОТ НА ПАРТИЗАНСКАТА ЗВЕЗДА НА I, II И III РЕД

I

Со Орден на Партизанската звезда на I и II ред се одликуат истакнати раководители на Југословенската армија, за успешно командување со трупи, за способности покажани во раководството со операциите, во организување на Армијата и нејзиното ојакнување.

Орденот на Партизанската звезда на III ред се доделува за успешно раководење со помалите единици, за специални подвизи изведени со единицата во борба против непријателот и за особена храброст покажана во борбата.

Партизанската звезда е исклучиво војнички орден и може да се додели само за заслуги стечени во војската.

II

1) Орденот на Партизанската звезда на I ред е изработен од сребро и позлатен. Формата на орденот е црвена петокрака звезда под чиите краци во кружна форма се поставени две лаворови гранки. Петокраката звезда е од црвен емајл со 1 мм. широк позлатен обрач; пречникот на описаниот круг околу звездата изнесува 41 мм. Под краците на петокраката звезда се сместени две гранки од лаворика од позлатено сребро во форма на круг со надворешен пречник 34 мм. Овие гранки се сместени така да меѓу нив и двата крака се навогја празен простор. Прекриените рачки на лаворовите гранки се навогјат меѓу долните краци на звездата.

Орденот се носи без врвца.

2) Орденот на Партизанската звезда на II ред е изработен од сребро. Формата на орденот е црвена петокрака звезда под чиите краци во кружна форма се поставени две гранки од лаворика. Петокраката

звезда е од црвен емајл со 1 мм. широк сребрен раб; пречникот на опишаниот круг околу звездата изнесуе 41 мм. Под краците над звездата се сместени од патинирано сребро две гранки на ловорика во форма на круг, со надворешен пречник 28 мм. Укрстените рачки на ловоровите гранки се навојат меѓу краците на звездата.

Орденот се носи без врвца.

3) Орденот на Партизанската звезда на III ред е изработен од сребро. Формата на орденот е црвена петокрака звезда под која што се унакрст две пушки. Петокраката звезда е од црвен емајл со 1 мм. широк сребрен раб; пречникот на опишаниот круг околу звездата изнесуе 41 мм. Под звездата се положени унакрст две пушки од патинирано сребро, така да над долните краци се видливи кундаците, а извон горниот крак на звездата цевките на пушките.

Орденот се носи без врвца.

III

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ќе издава на носителите на Орденот на Партизанската звезда на I, II и III ред покрај декрет и орденска книшка.

Орденето на Партизанската звезда на I, II и III ред се носи на десна страна на градите, спрема рангот кој што им припаѓа по Законот за орденето и медаљите на ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Лицата одликуени со Орденот на Партизанската звезда на I, II или III ред можат секогаш да го носат орденот односно знакот на орденот.

Носењето на орденот е обвезно за воени лица за време на државни празници и воени свечености.

Кога не го носат орденот, воените лица се обвезни да го носат знакот на орденот.

Знакот на Орденот на Партизанската звезда на I ред е потполна црвена трака, големина 3,5×0,8 см. изработена од свилена ткаенина.

Знакот на Орденот на Партизанската звезда на II ред е жолта трака, големина 3,5×0,8 см. изработена од свилена ткаенина, со црвено поле по средината, дебела 13 мм. и со по две усправни линии на ивиците по ширината, секоја дебела 1,5 мм.

Знакот на Орденот на Партизанската звезда на III ред е жолт ширит, големина 3,5×0,8 см. изработена од свилена ткаенина, од 5 црвени и 4 жолто усправни линии по средината, секоја дебела 4 мм.

Знаците на Орденот на Партизанската звезда на I, II и III ред се носи на левата страна на градите спрема рангот што им припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

У. бр. 389

27 јули 1946 година
Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

506.

У К А З

На основа чл. 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ пропишуе

СТАТУТ НА ОРДЕНОТ НА БРАТСТВО И ЕДИНСТВО НА I И II РЕД

I

Со Орден на Братство и единство од I и II ред се одликуат истакнатите воени раководители, како и

заслужните политички и јавни работници кои што особено се истакнале на дело на ширење братство помеѓу нашите народи и стварање единство на народите во борбата против непријателот.

I и II ред на овој орден се доделува спрема стечените заслуги и покажаниот успех во работата.

II

1) Орденот на Братство и единство на I ред е изработен од сребро. На округла е форма, со пет радиални зраци преку кои на краевите е положен ловоров венец. Во средината на орденот се навојат знак на „братство и единство“. Пет радиални зраци се изведени од сребро. Површините на зраците се канелирани, а завршеците им се назапчени. Пречникот на опишаниот круг околу овие зраци изнесуе 50 мм. — Преку овие зраци е сместен во облик на круг непрекинат сребрен позлатен, релефно изработен венец, од надворешен пречник 42 мм. а ширина 4 мм. Меѓу венците и средината на орденот се навојат празен простор. Средината на орденот во облик на круг со пречник 30 мм. е изведена од позлатено сребро. Заработ широк 4 мм. е од црвен емајл чиие рабови се позлатени. На заработ се навојат 26 петокраки звездици кои се позлатени. Во средината, на позлатената подлога, се навојат 5 релефни факели од црвен емајл со радиално поставени позлатени рачки. Над факелите се навојат црвена петокрака звезда.

Орденот се носи без врвца.

2) Орденот на Братството и единството на II ред е изработен од сребро. Округла е форма со пет радиални зраци преку кои е положен ловоров венец. Во средината на орденот се навојат знак на „братство и единство“. Пет радиални зраци се изведени од сребро. Површините на зраците се канелирани, а завршеците назапчени. Пречникот на опишаниот круг околу овие зракови изнесуе 50 мм. — преку зраците е сместен во облик на круг непрекинат сребрен релефно изработен ловоров венец, од надворешен пречник 42 мм., а ширина 4 мм. меѓу венците и средината на орденот се навојат празен простор. Средината на орденот е во облик на круг со пречник 30 мм. и изведен е од позлатено сребро. Заработ широк 4 мм. е од бел емајл, чиие рабови се позлатени. На заработ се навојат 26 петокраки звездици, кои што се позлатени. Во средината, на позлатената подлога се навојат пет релефни факели од црвен емајл, со радиално поставени позлатени рачки. Над факелите се навојат црвена звезда.

Орденот се носи без врвца.

III

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ ќе им издава на носителите на Орденот на Братство и единство од I и II ред орденска книшка.

IV

Орденот на Братство и единство од I и II ред се носи на десна страна на градите, спрема рангот што им припаѓа по Законот за орденето и медаљите на ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Лицата одликуени со Орден на Братство и единство од I и II ред можат секогаш да го носат орденот односно знакот на орденот.

Носењето на орденот е обвезно за воени лица за време државни празници и воени свечености.

Кога не го носат орденот, воените лица се обвезни да го носат знакот на орденот.

Знакот на Орденот на Братство и единство од I ред е сребрена трака големина 3,5×0,8 см. изработена од свилена ткаенина со црвено поле по средината дебела 1,5 см. и со модри ивици по ширината дебела 3 мм.

Знакот на Орденот на Братство и единство на II ред е сребрена трака големина $3,5 \times 0,8$ см. изработена од свилена ткаенина со црвено поле по средина дебелина 13 мм. и со по две усправни линии на ивиците по ширината, дебелина 1,5 мм.

Знакот на Орденот на Братство и единство од I и II ред се носи на лева страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

У. бр. 390

27 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

507.

У К А З

На основа чл. 6 Законот за орденето и медаљите на Федеративната Народна Република Југославија, Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ пропише

СТАТУТ

НА ОРДЕНОТ ЗА ХРАБОСТ И МЕДАЉАТА ЗА ХРАБОСТ

I

Со Орден за храброст можат да бидат одликуени борци и раководители на Југословенската армија за повеќе пати покажана храброст во борбата против непријателот, како и за особени подвизи на бојното поле. Со орден можат да бидат одликуени и граѓански лица, доколку со својата особена храброст се истакнале во борбата против непријателот или допринеле на остварување на војничките задачи.

Медаљата за храброст се доделува за храброст во борбата. Со медаља за храброст можат да бидат одликуени и граѓански лица.

II

1) Орденот за храброст е изработен од бронза и позлатен. Обликот на орденот е неправилно овален со 38 мм. долга хоризонтална оска и 34 мм. долга вертикална оска. Лицето на орденот покажува развиено знаме. Преку знамето се прекрстени првите партизански оружја: пушка со бод, секира, коса и копец со нож, како и гранче на ловорика. На знамето се навогја релефен натпис и тоа над оружјето „Смрт на фашизмот“, а под него „Слобода на народот“. На врвот на орденот се навогја истокрака звезда, која со своите горни три краци излегува од овалот на орденот, а уедно е врска меѓу орденот и копчето од врвцата на која истиот се носи. Наличјето на орденот е мазно.

Орденот се носи на 20 мм. широка врвца, која е сложена во форма на петоугал така, да горните хоризонтални и двете долни коси страници се должина 22 мм., а бочните страници должина 42 мм. Врвцата е црвена боја со по 3 тавки златни црти на обата раба.

2) Медаљата за храброст е од бронза и позлатена. Она е округли облик со промер 36 мм., а дебелината на истата изнесува 2,5 мм. со мазен раб. На лицето на медаљата се навогја попрсје на борец, кој што држи со десната рака пушка. На наличјето на медаљата во круг се поставени 2 гранки на ловорика, кои што на врвот не се додируваат. Меѓу нив се навогја натпис во два реда: „за храброст“ а над натписот се навогја петокрака звезда.

Медаљата се носи на 20 мм. широка врвца, која е сложена во форма на петоугал така да горните хоризонтални и двете коси страници се должина 22 мм., бочните коси страници должина 42 мм. Врвцата има 5 модри и 4 бели тесни штрафти.

III

Канцеларијата на орденето на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ ќе им издава на носителите на Орденот за храброст и Медаљата за храброст покрај декрет и орденска книшка.

IV

Со Орденот за храброст можат да бидат одликуени и загинатите и умрените лица, под условите предвидени во делот 1 на овој статут.

Во овој случај орденот се предава на жената (до премажувањето), на децата или на родителите на загинатиот односно умрениот, заедно со сите орденски исправи.

Ордените на загинатите, членовите на фамилијата имаат право да ги чуваат, но не можат да ги носат или отугуваат.

V

Орденот за храброст и Медаљата за храброст се носи на лева страна на градите, спрема рангот што им припаѓа по Законот за орденето и медаљите на ФНРЈ, сметајќи го рангот од отворот на градите.

Лицата одликуени со Орден за храброст, и Медаља за храброст можат секогаш да го носат орденот и медаљата, односно нивниот знак.

Носењето на орденот и медаљата е обвезно за воени лица за време државни празници и воени свечености.

Кога не го носат орденот или медаљата, воените лица се обвезни да го носат нивниот знак.

Знакот на Орденот за храброст е црвена трака, големина $3,5 \times 0,8$ см. изработена од свилена ткаенина, со 6 усправни жолти лини од страна, секоја дебела 1 мм. Знакот на Орденот за храброст се носи на лева страна на градите спрема рангот кој што му припаѓа сметајќи го рангот од отворот на градите.

Знакот на Медаљата за храброст е трака големина $3,5 \times 0,8$ см. изработена од свилена ткаенина, од 5 модри и 4 бели усправни линии, секоја ширина 5 мм. Знакот на Медаљата за храброст се носи на лева страна на градите, спрема рангот што му припаѓа, сметајќи го рангот од отворот на градите.

У. бр. 391

27 јули 1946 година

Белград

Президиум на Народната скупштина
на Федеративната Народна Република Југославија

Секретар, Претседател,
Миле Перуничич, с. р. др. Иван Рибар, с. р.

508.

На основа чл. 80 ст. 2 Уставот на Федеративната Народна Република Југославија, а по предлог на Комитетот за култура и уметност при Владата ФНРЈ, Владата ФНРЈ пропише

УРЕДБА

ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАВОД ЗА АВТОРСКО-ПРАВНО ПОСРЕДНИШТВО

Член 1

Се оснива Завод за авторско-правно посредништво со делокруг на работа на целата територија на Федеративната Народна Република Југославија.

Заводот стои под надзор на Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ кој му дава смерници во работата.

Член 2

Предметот на работењето на Заводот е:

- а) застапување државата како носител на авторските права;
- б) застапување домашните и странските автори и други носители на авторски права во цел на обезбедување на нивните права при јавно изведување, прикажување, репродукција и други начини на употреба и ставање во промет книжевни, уметнички и научни дела, доколку авторите или другите носители на авторските права го овласти Заводот непосредно или преку своите удружења да ги застапуе;
- в) организирање и водење други работи кои што со авторско-правното посредништво се во непосредна врска, а кои што ќе ги одреди Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ.

Член 3

Спрема потреба Законот може да оснива свои пословници и испостави на целата територија на Федеративната Народна Република Југославија.

Член 4

Приредувачите на културно-уметничките приредби должни се да му достават на Заводот односно на неговите пословници или испостави верно исполнети програми изведени или прикажани дела и да уплатат авторски хонорари за авторите односно носителите на авторските права кои што Заводот ги застапуе, на начин како ќе биде пропишано со правилници и тарифи донесени во смисла на чл. 23 на Законот за заштита на авторското право.

Член 5

Исплатните налози на Заводот за должните авторски хонорари снабдени со извршна клаузула на надлежната пословница или испостава на Заводот се јавни и извршни исправи.

Во исплатните налози мора да биде назначен рокот на плаќањето.

Доколку приредувачите не ќе извршат уплата на овие хонорари надлежниот околински односно градски одбор ќе изврши наплата по присилен пат.

Член 6

Надлежните народни одбори должни се да му укажуат помош на Заводот во исполнувањето на неговите задачи.

Член 7

Заводот ќе води книговодство уредено на комерцијални начела и ќе се издржава од сопствените приходи добиени на име накнада за застапување авторот односно носителот на авторските права.

Заводот може да склопуе договори и да располага со своите приходи во рамките на финансискиот план.

Член 8

Освен Заводот не може да се занимава со авторско-правно посредништво во вид на занает ниедно физичко или правно лице.

Член 9

Заводот ќе склопуе договори за застапување со авторите односно носителите на авторските права и со нивните удружења во кои ќе се предвиди начин на исплата авторските хонорари како и височината на накнадата на Заводот за застапување.

Член 10

Заводот може да ги застапуе во поедини случаи и авторите односно носителите на авторските права со кои не склопил договор за застапување, ако нивните права се угрозени и не се од некој застапуени.

Член 11

Со Заводот управуе директорот кого го постави Претседателот на Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 12

Правилник за организација и работа на Заводот ќе пропише Комитетот за култура и уметност на Владата ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ.

Член 13

Со влегувањето во сила на оваа уредба престануат со работата сите постоечки авторско-правни посредништва на подрачјето на Федеративната Народна Република Југославија.

Ликвидација на овие посредништва ќе се изврши во рок од три месеци по влегувањето во сила на оваа уредба.

Член 14

Оваа уредба влегуе во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

16 јули 1946 година

Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

509.

РЕШЕЊЕ

ЗА ГРАДЕЊЕ АВТОПАТОТ БЕЛГРАД—ЗАГРЕБ

По предлог на Сојузната планска комисија Владата ФНРЈ на својата седница од 16 јули 1946 година донела

РЕШЕЊЕ:

- 1) Да се изработи автопатот за мешовит сообраќај на трасата Земун, Сремска Митровица, Нови Сад, Загреб.
- 2) Да се проектуе и изработи автопатот со една трака.
- 3) Да широчината на траката изнесуе 7,5 метра.
- 4) Се укинуе комисијата за градење автопатот, а за оперативно раководство за изградбата на автопатот се оснива Управа за градење автопатот со начелник на чело, која ќе стои под раководство на Министерството на градежите ФНРЈ.
- 5) Врз основа на ова решение на Управата за градење автопатот се става во задаток да по напатствијата на Сојузната планска комисија:

најдоцна во рок од месец дена изработи и на Сојузната планска комисија поднесе план за работите за градењето на автопатот до крајот на 1946 година;

во рок од два и пол месеца да изработи и на Сојузната планска комисија поднесе план за градењето на автопатот во целост и поделен на две етапи за година 1947 и за година 1948.

ОГЛАСНИ ДЕО

ИЗДАЊА НА „СЛУЖБЕНИОТ ЛИСТ“

Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ издава како своа едиција Збирка на закони во која ги објавуе сојузните закони и останалите прописи на Владата на ФНРЈ и нејните установи со коментари, напатствија и објаснуења за примена законските и други прописи.

Збирка на закони се штампа, по правило, на сите четири народни јазици и уредена е така да е многу погодна за практична употреба. Поради тоа што се за аутентични законски текстови смеаат само оние кои ги издава Редакцијата на „Службениот лист“ тоа сите органи на народната власт се должни да се само по нив управјават.

Досега Редакцијата на „Службениот лист“ издала како посебни свески:

- Св. бр. 1) Збирка на прописи за плати и надници од 1 ноември 1944 до 21 април 1945 година (распродадено);
- „ „ 2) Одлука за еднообразното сметководство Дин. 15.—
- „ „ 3) Збирка на прописи за надниците и платите (распродадено) — — — Дин. 15.—
- „ „ 4) Правилник за пријавуење и утврдуење воената штета (распродадено) Дин. 10.—
- „ „ 5) Збирка на закони и прописи за оснивање Фонд за обнова земјата и одземање воената печалба — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 6) Сметковен план за рудници на јаглен Дин. 10.—
- „ „ 7) Сметковен план за предилници и ткаечници (распродадено) — — — — — Дин. 20.—
- „ „ 8) Закон за бирачки спискови со коментар Дин. 5.—
- „ „ 9) Закон за избор народни пратеници со коментар (распродадено) Дин. 20.—
- „ „ 10) Збирка на материјално-кривични прописи Дин. 12.—
- „ „ 11) Збирка на прописи за аграрна реформа Дин. 15.—
- „ „ 12) Збирка на закони за организација на судови, за врсти на казни, конфискација и извршуење конфискација и за давање амнестија и помиловање Дин. 20.—
- „ „ 13) Збирка на прописи за поставуење и пензионисуење државните службеници и за установуење правото на пензија (распродадено) — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 14) Закон за Уставотворната скупштина, Закон за печатот, Закон за удружењата, зборовите и другите јавни собори Дин. 10.—
- „ „ 15) Сметковен план за фабрики на бира (распродадено) — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 16) Збирка на закони и прописи за социјално осигурање (распродадено) — Дин. 20.—
- „ „ 17) Сметковен план за фабрики на шпиритус и квасец — — — — — Дин. 30.—

- Св. бр. 18) Сметковен план за фабрики на текстилна плетена стока — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 19) Збирка на закони и прописи за уредуење работни односи — — — — — Дин. 15.—
- „ „ 20) Закон за такс со Правилник за негово извршуење — — — — — Дин. 10.—
- „ „ 21) Сметковен план за кредитни установи Дин. 30.—
- „ „ 22) Устав на ФНРЈ (на поарна хартија) Дин. 10.—
- „ „ 22а) Устав на ФНРЈ (популарно издање) Дин. 3.—
- „ „ 22б) Устав на ФНРЈ (миниатурно издање) Дин. 4.—
- „ „ 23) Сметковен план за графичка индустрија Дин. 30.—
- „ „ 24) Сметковен план за творници на обувки Дин. 30.—
- „ „ 25) Сметковен план за творници на сапун Дин. 30.—
- „ „ 26) Сметковен план за циглани, творници на клинкери, земјана стока и шамот Дин. 30.—
- „ „ 27) Сметковен план за љуштилници и млинови на ориз — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 28) Сметковен план за ливници на железо и метал, творници на машини и масовни метални производи — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 29) Сметковен план за автомобилски сообраќајни претпријатија — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 30) Сметковен план за творници на конзерви Дин. 30.—
- „ „ 31) Сметковен план за творници на цемент Дин. 30.—
- „ „ 32) Сметковен план за трговски претпријатија кои вршат услуги — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 33) Сметковен план за трговски претпријатија со сортирање, преработуење или доработуење на стока — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 34) Сметковен план за трговски претпријатија кои се бават со купо-продавачка на стока Дин. 30.—
- „ „ 35) Збирка на прописи за валоризација со коментар и практични примери Дин. 80.—
- „ „ 36) Сметковен план за издавачки претпријатија и книжарници — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 37) Сметковен план за големи фурни, творници на кекс и суво тесто — Дин. 30.—
- „ „ 38) Сметковен план за винарство и подрумарство — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 39) Сметковен план за фабрики на уље Дин. 30.—
- „ „ 40) Сметковен план за творници на чоколада, бонбони и кандит — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 41) Закон за непосредни даноци со Правилник за негово извршуење — Дин. 40.—
- „ „ 42) Сметковен план за шумска индустрија и стругари (пилани) — — — — — Дин. 30.—

- Св. бр. 43) Сметковен план за творници за импрегнација дрва — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 44) Сметковен план за угостителски претпријатија — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 45) Сметковен план за творници на кавени додатоци и сурогати — — — Дин. 30.—
- „ „ 46) Сметковен план за творници на дрвовина, целулоза, лепенка, картон и хартија — — — Дин. 30.—
- „ „ 47) Сметковен план за фабрики на шекјер — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 48) Сметковен план за творници на бои, лакови и фирнис — — — — — Дин. 30.—
- „ „ 49) Основен закон за брак и Закон за државни матични книги — — — — — Дин. 15.—
- „ „ 50) Општ закон за народните одбори — — — — — Дин. 8.—
- „ „ 51) Закони за воена обвеза и пополнување оружената сила се јавачка, тегличка и товарна стока — — — — — Дин. 10.—
- Азбучен регистар по материја на „Службениот лист“ за 1945 година Дин. 15.—
- Табели на службеничкиот данок (распределено) — — — — — Дин. 20.—

Сите овие издавања на сите народни јазици и можат да се добијат во продавницата на „Службениот лист“, Белград — Бранкова 20 и во сите поголеми книжарници во целата земја.

Книжарите во внатрешноста уживаат попуст од 20%. Администрацијата на „Службениот лист“ врши испорачка само по претходната уплата на поракбата. Чековна сметка 62—324.

СЛУЖБЕНЕ ОБЈАВЕ

UPRAVA POMORSTVA

Poziv vlasnicima nadenih brodova i čamaca

Duž jugoslavenske obale naden je veći broj manjih brodova i čamaca nepoznatog vlasništva,

Da bi se omogućilo vlasnicima takovih brodova, odnosno onima koji na takav brod ili čamac imaju kakovo stvarno pravo ili interes da pronađu svoj izgubljeni brod ili čamac izvešten je na oglasnoj tabli svakog lučkog ureda popis brodova nepoznatog vlasnika sa svim važnijim podacima broda i čamca.

Popis će biti izvešten na tabli na uvid interesantima za vrijeme od tri mjeseca.

Ukoliko se u roku od tri mjeseca od oglašavanja ne pronadje vlasnik broda, odnosno onaj koji ima na brodu kakovo stvarno pravo ili interes, smatrati će se da se vlasnik odnosno ovlaštenik ne može pronaći, te će se dalje postupiti po propisima, koji važe za izgubljene i nadjene predmete.

Br. 18916. — Iz Uprave pomorstva u Splitu, 24 avgusta 1946 godine. K 3969 1-1

ЦАРИНАРНИЦА ПРИЗРЕН

Саопштење Осудног решења

Решењем царинарнице у Призрену број 1265 од 8 јула 1946 године, осуђени су: Ниман Бека, Осман Хасан, Мет Дина, Мехмет Рама, Адем Исмаил, Рам Хусен, Мус Зејнел, Садик Исуф, Халил Бајрам, Зефир Цоли, Сали Мон, Хаџи Бајрам, Халил Зоги, Идриз Халил, Осман Душ, Мон Исуф, Осман Душ, Халил Дина, Сали Тахир, Селим Зејнел, Садик Мусли, Рам Бека, Суљ Конца, Исмаил Мехмет, Теф Авдија, Незир Мста, Исмаил Алија, Мехмет Шабан, Реџеп Фазлија, Мон Авдија, Халил Салих, Реџеп Реџа, Хусен Мехмет, Сејди Адем, Мал Шабан, Ук Укшими, Авдулах Суља, Барт Мон, Мифтар Вођури, Браим Рустем, Даш Ахмет, Џем Балија, Рам Хасан, Брахим Нација, Исуф Ука, Аслан Рама, Фазли Рама, Шпент Балија, Сејди Весел, Хасан Шеху, Ахмет Хасан, Ахмет Фазлија сви из Албаније да плате сваки понаособ по члану 175 Царинског закона на име новчане казне по динара 50, а на име таксе из тбр. 8 Закона о таксама по динара 100.

Решење саопштава се овим путем по члану 67 Царинског закона пошто именовани живе у Албанији с тим, да противу решења имају право жалбе Царинском инспекторату у Београду у року од 10 дана од дана када ће решење бити по трећи пут објављено у „Службеном листу“. Жалбе имају се подиети преко ове царинарнице таксирани са по динара 30 у таксеним маркама.

Бр. 1368. — Из канцеларије Царинарнице у Призрену, 20 јула 1946 године. 3958 2-3

ЗАБРАНА РАСТУРАЊА ПОВРЕМЕНОГ СПИСА

„СЕДАМ ЦРКАВА“

Окружни суд у Новом Саду под бр. Нск. 148/46 од 12 јула 1946 године забранио је растурање и продају штампаног повремених списа под насловом „Седам црква“ који издаје Хришћанска адвентна црква у Београду, Возводе Протића улица број 12, те је наредио заплени свих непродатих примерака овог повремених списа.

Бр. Нск. 148/46. — Од Окружног суда у Новом Саду, 17 августа 1946 године. K. 3965 1-1

КОНКУРСИ

NATJEČAJ ZA DVADESET STIPENDIJA ZA STUDENTE MEDICINE SREDIŠNJEG ZAVODA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE U ZAGREBU

Središnji zavod za socijalno osiguranje u Zagrebu raspisuje na osnovu Zaključka svoga Predsjedništva od 24. jula 1946. pod člankom 5. sjedničkog zapisnika, odobrenog rješenjem Ministarstva rada FNRJ od 6. augusta 1946. IV. broj 5.068., u svrhu izobrazbe stručnjaka za zdravstvenu službu socijalnog osiguranja, natječaj za novih 20 (dvadeset) stipendija studentima medicine koji bi se obavezali, da poslije završetka studija ostaju u službi socijalnog osiguranja.

Stipendije će se podijeliti natjecateljima sa područja svake narodne republike i to: četvorici (4) studenata s područja Narodne Republike Slovenije, četvorici (4) s područja Narodne Republike Hrvatske, četvo-

ици (4) s područja Narodne Republike Srbije, trojici (3) s područja Narodne Republike Bosne i Hercegovine, trojici (3) s područja Narodne Republike Makedonije i dvojici (2) s područja Narodne Republike Crne Gore. Svaka stipendija iznosi Dinara 1.500.— mjesečno.

Za podjeljenje stipendija mogu se natjecati studenti medicine I. do uključivo IV. semestra bilo kojeg domaćeg medicinskog fakulteta, sa trajanjem stipendije do završetka studija uz uslov, da uspješno napreduju u školovanju. Uspjeh školovanja potvrđivat će dekanat odnosno medicinskog fakulteta.

Uvjeti natjecanja su slijedeći:

1) да је натјецатељ држављан Федеративне Народне Републике Југославије и да зна српски, хрватски, словенски или македонски језик;

2) да није прекораčio 30 годину живота;

3) да има тјелесну, умну и моралну способност за вршење службе;

4) да има бирачко право;

5) да му није судском пресудом одузето право заузимања државне службе, односно да није осуден на губитак права на јавну службу;

6) да је полазник I. до укључиво IV. семестра којег домаћег медицинског факултета.

Уз молбу има сваки натјецатељ приложити: увјеренје о дану рођења, о завијаности, потврду медицинског факултета, да је полазник (фреквентант) једног од I. — IV. семестра којег домаћег медицинског факултета, вјештачко увјеренје о здрављу као и увјеренје државног или другог јавног диспанзера, да не болује од туберкулозе, увјеренје о владању, издано од надлежног Народног одбора те коначно писмену изјаву, којом се обавезује, да послје завршетка студија остане у служби социјалног осигурања.

Vlastoručno писане и потребним документима обложене молбе имају натјецатељи поднети непосредно Сређишњем заводу до укључиво 30. септембра 1946.

Закаснјеле и недовољно обложене молбе неће се узимати у обзир.

Загреб, 16. августа 1946.

Br. 20000/46. — Из канцеларије Сређишњег завода за социјално осигурање, 16. августа 1946.

К 3967 1-1

ДРУЖЕСТВА И ЗБОРОВИ

ХИПОТЕКАРНА БАНКА ТРГОВАЧКОГ ФОНДА

Одржаће на дан 29 септембра 1946 године, у 8 и по часова пре подне, у свечаној сали Фонда занатског дома на углу Хилендарске и Лоле Рибара улице, своју тридесетшесту редовну скупштину чланова улагача Трговачког фонда, са следећим дневним редом:

1) избор три члана за бројање гласова и оверу скупштинског записника;

2) читање извештаја Управног и Надзорног одбора са билансом и решавање о њима;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;

4) решавање о буџету расхода за наступајућу годину;

5) решавање о предлозима поднесеним у смислу члана 26 статута, ако их буде било;

6) бирање четири члана за Управни и три члана за Надзорни одбор.

Ко од чланова улагача жели да присуствује овој скупштини, мора своју чланску књижицу, са уверењем надлежне власти да није лишен активног и пасивног изборног права, депоновати на банчиној благајни најдаље до 25 септембра 1946 године, до 12 часова.

Право гласања и решавања на скупштини имају само они чланови улагачи Трговачког фонда, који су улагали у Фонд најмање три године.

У случају, да се заказана скупштина чланова улагача за 29 септембар 1946 године не буде могла одржати услед недовољног броја депонованих чланских књижица или услед недовољног броја присутних, то се овим, на основу члана 22 Фондовог статута, заказује скупштина за 6 октобар 1946 године, која ће се одржати без обзира на број пријављених односно присутних чланова, и то: у 9 часова пре подне у истом локалу и са истим дневним редом, с тим, да ће се улазнице за ову скупштину издавати након до 2 октобра 1946 године до 12 часова закључно и оним члановима улагачима, који нису своју чланску књижицу депоновали за први сазив скупштине.

У Београду, августа 1946 године.

3265 1-3

Управа

„КО-ОП“ А. Д. БЕОГРАД, СТАЉИНГРАДСКА 21

Одржаће свој IX редовни збор акционара на дан 13 септембра 1946 године у 18 часова у малој сали Савеза радничко-службеничких задруга за Србију у Београду, Стаљинградска 21 (Поенкареова) са овим дневним редом:

1) избор секретара збора и 3 оверача зборског записника који су уједно и бројачи гласова;

2) извештај Управног и надзорног одбора о раду у 1945 години са читањем завршних рачуна и рачуна губитка и добитка и решавање о завршним рачунима;

3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад у 1945 години;

4) предлог и решавање о ликвидацији друштва;

5) избор ликвидационог одбора;

6) предлози акционара у смислу друштвених правила ако их буде било.

Депоновање акција извршиће се у канцеларији друштва, Стаљинградска 21/III најкасније до 28 августа 1946 године.

9 августа 1946 године

Београд

3260 2-3

Управа

ЛИКВИДАЦИЈА »JADRINE« ŠUMSKE INDUSTRIJE D. D. BOSANSKO PETROVO SELO

Na glavnoj skupštini »Jadrine« šumske industrije d. d. Bosansko Petrovo Selo održanoj dne 13 aprila 1946 godine zaključena je prema postojećim propisima likvidacija preduzeća.

Objavljajući likvidaciju preduzeća pozivamo sve vjerovnike gorepomenutog preduzeća, da u roku od šest mjeseci od trećeg objavljivanja ovoga oglasa u »Službenom listu FNRJ« prijave svoja potraživanja na adresu preduzeća u Sarajevu, ulica Jugoslavenske armije broj 29.

Sarajevo, 22 avgusta 1946 godine.

»Jadrina«, šumska industrija d. d.
K 3968 1-3 Bosansko Petrovo Selo u likvidaciji.

ПОЛИТИКА А. Д.

На редовном збору акционара Штампарско-издавачког предузећа „Политика“ а. д. од 8 јула 1946 године, чији је рад одобрен решењем Министарства трговине и снабдевања Народне Републике Србије број 54938 од 27 јула 1946 године и одлуком Министарства трговине и снабдевања ФНРЈ VI бр. 64954 од 8 августа 1946 године усвојена је измена друштвених правила предузећа, која се углавном састоји:

У смањењу друштвене главнице сагласно вазоризованој вредности имовине; у изостављању одредаба о авансним купонима; усвајању јавног гласања на зборовима; о брисању појединих чланова који су у нескладу са важећим прописима. Ове се измене односе на чланове: 1, 6, 7, 9, 11, 23, 45, 46, 48, 49, 50, 52 и 60.

На поменутом збору изабрани су за чланове Управног одбора друштва: Владислав Рибникар, Димитрије Стевановић, Слободан Ивановић, Божић Дамњановић и Танасије Младеновић, а за чланове Надзорног одбора: Станка Веселинов, Живко Букумировић и Станислава Рибникар, сви из Београда.

Друштво пуноважно потписује колективно: два члана Управног одбора или један члан Управног одбора и лице које за то власти Управни одбор.

Управни одбор, који је за свог претседника изабрао Владислава Рибникара, овластио је у смислу чл. 2 правила Мирослава Д. Стевановића, комерцијалног руководиоца предузећа, да заједно са једним чланом Управног одбора може потписивати друштвену фирму.

Предње објављујемо на основу постојећих прописа и друштвених правила.

17 августа 1946 године

Београд

Штамп. издав. предузеће
„Политика“ а. д.

Влад. Рибникар
Дим. Стевановић

Примамо се за чланове Управног одбора
Влад. Рибникар, Дим. Стевановић, Слободан Ивановић, Танасије Младеновић

Примам се овлашћења за потписивање:

Мирослав Д. Стевановић

Окружни суд за град Београд по наплати прописане таксе под бр. Фи. 447/46 од 19 августа 1946

године потврдио је одлуку донету на редовном збору акционара Штампарског издавачког предузећа „Политика“ а. д.

Бр. Фи. 447/46. — Од Окружног суда за град Београд, 19 августа 1946 године. К. 3966

ЛИКВИДАЦИЈА ОКРУЖНОГ ТРГОВАЧКОГ А. Д. У КРУШЕВЦУ

На основу одлуке ванредног збора акционара, одржаног на дан 5 јуна 1946 године и одлуке Окружног народног одбора у Крушевцу бр. 7.132 од 9 јула 1946 године, Окружно трговачко а. д. у Крушевцу ступило је у ликвидацију.

Позива све своје дужнике да своја дуговања измире друштву одмах, а своје повериоце да у смислу законских прописа пријаве своја потраживања друштву најкасније за 6 месеци од дана трећег објављивања овог огласа.

У Крушевцу, 20 јула 1946 године.

К 3947 3-3

Ликвидациони одбор

ДОМАЋА ИНДУСТРИЈА ЗАВЕСА И ТЕПИХА А. Д. БЕОГРАД

Одржаће на дан 30 августа 1946 године у 17 часова по подне у фабричним просторијама на Душановцу Спасићева улица број 1 свој 23 редован збор акционара са следећим дневним редом:

- 1) избор деловође збора и два оверача записника, који ће у исто време бити и бројачи гласова;
- 2) извештај Управног и Надзорног одбора о раду и билансу за 1945 годину;
- 3) давање разрешнице Управном и Надзорном одбору за рад и рачуне у 1945 години;
- 4) бирање чланова Управног одбора и Надзорног према члану 30 и 40 друштвених правила;
- 5) решавање о предлозима управе и акционара, ако их буде било.

Депоноване акција, односно потврда до 23 августа 1946 године у друштвеној канцеларији.

Београд, 20 јула 1946 године.

3282 3-3

Управа

„СРБИЈА“ ПРВО СРПСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРАЊЕ У БЕОГРАДУ

Одржаће сво, ванредни збор акционара на дан 28 августа 1946 године у 11 часова у друштвеним просторијама, Књегинје Љубице ул. бр. 12, са следећим дневним редом:

- 1) избор тројице акционара за бројање гласова и потпис зборског записника;
- 2) избор новог Управног и Надзорног одбора.

Акционари који желе присуствовати збору дужни су депоновати своје акције односно потврде друштвеној благајни најдаље до 20 августа 1946 године закључно.

Упозоравају се акционари, да је за пријављивање и учествовање на збору потребно да поднесу уверење свога рејона да имају изборно право гласа.

Београд, 13 августа 1946 године.

3264 1-3

Управни одбор

Горе предвидените планови мораат да обванат и подробно работат:

- а) **обем и програма на работата;**
- б) **потребен градежен материјал и план на неговата набавка;**
- в) **организација на работата и нормата;**
- г) **потребен број работна снага по квалификациите;**
- д) **потребни алати, машини, инсталации и план за нивната набавка;**
- гј) **транспортен план; и**
- е) **предмер и пресметка (финансиски план) врз основа на подобра анализа на цените и надниците.**
- б) Министерот на градежите ФНРЈ во согласност со Претседателот на Владата ФНРЈ ќе пропише правилник за работата и организацијата на Управата за изградба автопатот.

16 јули 1946 година
Белград

Претседател на Владата ФНРЈ
и Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

Заст. Претседател на
Сојузната планска комисија
Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

510.

На основа чл. 18 Законот за војните воени инвалиди, а во огласност со Комитетот за заштита на народното здравје на Владата ФНРЈ, пропишуам

П Р А В И Л Н И К ЗА ЛЕКУЕЊЕ И ДАВАЊЕ ПРОТЕЗИ НА ВОЈНИТЕ ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

1 Лекуење

Член 1

Под лекуење во смисла на Законот за војните воени инвалиди се подразбира: лекарски преглед во установа, кај лекар, а во случај на прека потреба и во жилиште на болниот; лекарска помош, болесничка нега; давање лекови и завоен материјал.

За време лекуењето во бањи, здравствени установи, санаториуми и опоравилишта лекуењето за државен трошок обвирва покрај тоа и издржување: жилиште, храна, огрев, осветлење и други услуги, доколку истите се чинат на други болесници.

Член 2

Војните воени инвалиди имаат право на доживотно лекуење на државен трошок од сите рани, повреди, озледи и болести, без оглед кога ги задобиле, во сите државни граѓански здравствени установи, како и кај лекари во државна служба.

Војните воени инвалиди имаат право за државен трошок на поправка и лекуење заби и на ситот материјал за тоа потребен, како и на добивање оквалки и очни протези во сите државни здравствени установи.

Покрај тоа имаат право на примање пропишани лекови од сите апотеки за државен трошок.

Член 3

Војните воени инвалиди можат да се лечат за државен трошок во воени болници и установи само од војни рани, повреди или озледи, како и од нивни последици.

Член 4

Во случај на потреба за лекуење војниот воен инвалид со веродостојни документи, врз основа на кои прима инвалидски принадлежности ќе се обрати на најблиската надлежна државна здравствена установа или на лекар во државна служба, кои ќе го преземат неговото лекуење или ќе го упати во соодветна здравствена установа на лекуење, и тоа првенствено во државна односно воена. Само ако во местото нема државна установа нити државен лекар, во случај на хитност може војниот воен инвалид да се обрати и на приватен лекар односно приватна установа заради укажуење потребна лекарска помош.

Член 5

Во хитни случаи секој лекар и установа се должни на војниот воен инвалид да му даде квалификувана медицинска помош а по тоа да го упати во соодветна здравствена установа на понатамошно лекуење.

Член 6

Кај примањето во здравствени установи чија можност на примањето е ограничена, војните воени инвалиди имаат право првенство на прием. Ова право на првенство не може да иде на штета на медицинска хитност на другите болесници.

Член 7

Сите други лица кој што примаат инвалидски принадлежности по Законот за војните воени инвалиди а се сиромашна состојба, ќе се лекуват за државен трошок во сите државни граѓански болници.

Ова лекуење за државен трошок не можат да го користат кај приватни лекари и во приватни здравствени установи.

Член 8

Помош во лекуење имаат и деца на загинали, умрени и нестанати како и деца на умрени војни воени инвалиди од 17 до навршени 23 години, иако не уживаат инвалидски принадлежности, под услов да се сиромашна состојба.

Член 9

Помош во лекуење имаат и родители, дедови и баби на загиналите, умрените или нестанатите, како и на умрените војни воени инвалиди, кои што се сиромашна состојба, а не примаат инвалидчина поради тоа што се способни за привредуење.

Член 10

Кој се смета како сиромашно лице е пропишано во чл. 9 Уредбата за инвалидските принадлежности.

Член 11

Фамилиите на загиналите, умрените или нестанатите борци и умрените војни воени инвалиди од народно-ослободителната војна, додека со правосилно решение не се реши нивното право по Законот за војните воени инвалиди, ќе уживаат помош во лекуење на државен трошок ако поднесат решение на основа кое примаат парична помош по Одлуката на НКОЈ од 19 декември 1944 година.

Член 12

Секој рецепт кој што војниот воен инвалид го добие од приватен лекар или од лекар во воена односно државна здравствена установа мора да биде оверен од надлежниот местен односно градски народен одбор, кој што на рецептот ќе потврди оти дотичното лице е вистина војни воен инвалид. На вака оверен рецепт сите аптеки (државни и приватни) се должни да издават лекови.

Исто така сметките на приватните лекари за лекување на војните воени инвалиди во хитни случаи мораат да бидат оверени од надлежниот местен односно градски народен одбор. Прегледот и исплата на овие рецепти и сметки ќе ги регулира министерството на народното здравје на односната народна република.

Член 13

Надзорот и грижата за правилно изведување лекувањето и укажувања лекарска помош по овој правилник ќе го врши Комитетот за заштита на народното здравје на Владата ФНРЈ преку министерствата на народното здравје на народните републики.

II Протези

Член 14

Војните воени инвалиди имаат доживотно право на снабдување за државен трошок со протези и други ортопедски помошни средства (ортопедски апарати, колици, патерици, ортопедски кондури, кондури на апарати, нараквици, заштитни плочки, утеги за кила, стомачни појаси, вештачки очи, окалки и др.) кои што им се потребни спрема инвалидноста и занимавањето

Член 15

Снабдувањето на војните воени инвалиди со протези и други ортопедски помошни средства вршат државни ортопедски заводи и работилници

Член 16

Стручните комисии при државните ортопедски заводи и работилници одредуваат која врста протези и други ортопедски помошни средства има да добие војниот воен инвалид. Комисијата ја одредува управникот на установата во која што влегуваат лекар, ортопед и двајца мајстори стручњаци.

Член 17

Кога војниот воен инвалид-ампутирец добива прв пат дефинитивна протеза има право на две протези работни или естетски, односно една работна и една естетска, спрема тоа кој вид на протеза одговара поарно на неговото занимавање.

Член 18

Со протезата за нозе војниот воен инвалид има право на еден чифт обувки, чифт патерици и еден стап.

Со протезата за раце војниот воен инвалид има право на еден чифт нараквици.

Војни воени инвалид без раце или со фатена една или обета раце, како и слепи војни воени инвалиди, имаат право на специални кондури кои што можат лесно да се навлекуваат.

Војни воени инвалид кому е потребен ортопедски апарат добива со апаратот и соодветен чифт кондури.

Член 19

Траењето на секоја протеза, ортопедските апарати и ортопедските обувки го одредува стручна комисија во ортопедските заводи со оглед на нивниот вид и изработуачка, квалитетот на материјалот, занимавањето на дотичното лице како и спрема теренските прилики во кои што осакатениот живее.

Член 20

Во случај макар кое од ортопедските помошни средства да се расипе пред одредениот рок, стручната комисија може дотичното средство да го замени со ново ако расипувањето не е хотимично направено или со грубо непазење од страна на војниот воен инвалид.

Сите поправки и замени се вршат за државен трошок. Замената на старата протеза за нова нема да се врши ако војниот воен инвалид не ја поднесе на увид својата стара протеза.

Одредбите на ставот еден и два не важат за протези кој што се загубуваат лесно: око и апарат за појекнување слушањето.

Специални протези и апарати (на пр. за глуви), кои што не можат да се изработат во државните ортопедски заводи и работилници во земјата, ќе се набават на државен трошок во иностранство по претходното мислење на стручна комисија и одобрување на сојузното Министерство на надворешната трговија.

Член 21

Кредитите за лекување војните воени инвалиди и другите лица заштитени со Законот за војните воени инвалиди, како и кредитите за изработување протези и други ортопедски помошни средства ќе се предвидуваат во буџетот на Министерството на народната одбрана, и тоа:

1) кредитите за лекување војните воени инвалиди од војни рани, повреди или озледи, како и нивните последици, ќе се предвидуваат во буџетот на Санитетската управа на Југословенската армија, која што врши распределба на кредитите преку надлежните санитетски органи;

2) кредитите за лекување другите лица заштитени со Законот за војните воени инвалиди и кредитите за протези ќе се предвидуваат во буџетот на Инвалидското одделение на Министерството на народната одбрана.

Министерството на народната одбрана — Инвалидското одделение во согласност со Комитетот за заштита на народното здравје на Владата ФНРЈ ќе им стави на располагање на министерства за народното здравје на народните републики по нивните барања потребни кредити за лекување и протези кај министерствата на финансии на народните републики преку Министерството на финансии ФНРЈ.

Член 22

Потребни објаснувања за извршување овој правилник во поглед на лекување ќе дава Комитетот за заштита на народното здравје при Владата ФНРЈ.

Член 23

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

Министер на народната одбрана,
Маршал на Југославија
Јосип Броз-Тито, с. р.

511.

На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за буџетска 1946 година, а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет и по одобруењето на Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ОД НЕПОСРЕДЕН ДАНОК НА ПОСТОЈАН МЕСЕЧЕН ДОХОДОК КОЈ ШТО СЕ ИСПЛАТУЕ НА НАУЧНИТЕ РАБОТНИЦИ ПО РЕШЕЊЕТО НА ВЛАДАТА ФНРЈ ОД 25 МАЈ 1946 ГОДИНА И НАГРАДИТЕ КОИ АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ ГИ ИСПЛАТУАТ НА АКАДЕМИЦИТЕ И ДОПИСНИТЕ ЧЛЕНОВИ ЗА НИВНАТА НАУЧНА И ДРУГА РАБОТА ВО АКАДЕМИИТЕ

Член 1

Се ослободуе од плаќање на непосреден данок:

- а) постојан месечен додаток кој што се исплатуе на научни работници (редовни професори, вонредни професори, асистенти приправници) по Решението на Владата ФНРЈ од 25 мај 1946 година. Наплатениот данок на овој додаток има да се врати;

- б) награди кои академиите на науките ги исплатуат на академиците и дописните членови за нивната научна и друга работа во академиите.

Член 2

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

В. бр. 7290
6 август 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

512.

На основа чл. 13 Финансискиот закон ФНРЈ за 1946 година а во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет и по одобруењето на Претседателството на Владата ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ТАКСИ НА МОЛБИ ЗА ИЗДАВАЊЕ ПОМОРСКИ КНИШКИ

Член 1

Се ослободуат од плаќање такси:

- 1) Молбите за издавање поморски книшки;
- 2) Молбите со кои се бара издавање уверења потребни за добивање поморски книшки;
- 3) Прилозите со молбите под 1) и 2), записниците кои што тие молби ги заменуат, како и уверењата издадени по тие молби; и
- 4) самата поморска книшка и сите уписи во неа.

Член 2

Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

В. бр. 8208
26 август 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

513.

НАРЕДБА

ЗА ОСЛОБОДУЕЊЕ ПЛАЌАЊЕТО 2% ДОГОВОРНА И ½% ПРИЗНАНИЧНА ТАКСА ЗА СИТЕ НАБАВКИ, РАБОТИ И УСЛУГИ НА ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И УСТАНОВИ

За да би се олеснило извршуењето на државните набавки и работи и да би се упростила постапката за извршуење државниот буџет, на основа чл. 13 ст. 3 Финансискиот закон за буџетската година 1946 и во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет, а по одобруењето на Претседателот на Владата ФНРЈ,

наредуам

- 1) За сите набавки, работи и услуги на државните надлештва и државните установи, за кои што до сега се плаќала 2% договорна и ½% признанична такса нема повеќе тие такси да се плаќаат без оглед да ли се договорите и признаниците сочинуат писмено или не.

- 2) Оваа наредба влегуе во сила кога ќе се објави во „Службениот лист на Федеративната Народна Република Југославија“.

V бр. 7341
30 јули 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

514.

НАРЕДБА

ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАЌАЊЕТО ТАКСИ ОД Т. БР. 11 ОД ОПШТАТА ТАКСЕНА ТАРИФА

Заради упростоуење постапката околу пресметуењето и книжењето на таксата за осигуруење, а на основа чл. 13 ст. 3 Финансискиот закон за буџетската година 1946 во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет а по одобруење на Претседателот на Владата ФНРЈ,

наредуам

Започнуејќи од 1 август 1946 година на место таксата од точките а), б) и в) од тарифниот број 11 од Општата таксена тарифа да се плаќа такса 0,50% од сите инкасирани бруто премии, доколку таксата не е веќе наплатена на досегашниот начин.

Оваа такса ќе ја плаќа осигурителното претпријатие.

Таксата ќе му се предава тромесечно на надлежниот даночен оддел заедно со изводот од книгите. Другите такси од т. бр. 11 на Општата таксена тарифа и натаму ќе се наплатуат на досегашниот начин.

V бр. 7376
6 август 1946 година
Белград

Министер на финансите,
Сретен Жујович, с. р.

515.

Заради полесно спроведување постапката за усвојување со цел на збринување нахочад и деца без родители, на основа чл. 13 ст. 3 Финансискиот закон за буџетска година 1946 во согласност со Претседателот на Стопанскиот совет, а по одобрување на Претседателот на Владата ФНРЈ, издавам

НАРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ПЛАЌАЊЕТО НА СУДСКИТЕ ТАКСИ ВО ПОСТАПКАТА ЗА УСВОЈУВАЊЕТО НА НАХОЧАДИТЕ И ДЕЦАТА БЕЗ РОДИТЕЛИ

Член 1

Во постапката за усвојување нахочади и деца чините родители обата или само едниот, загинале или нестанале во текот на војната од 6 април и натаму за време окупацијата и народноослободителната борба, нема да се наплатува никаква судска такса кај народните судови.

Член 2

Оваа наредба влегува во сила кога ќе се објави во „Службениот лист Федеративната Народна Република Југославија“.

В бр. 7238

22 август 1946 година

Белград

Министер на Финансите,
Сретен Жујовиќ, с. р.

516.

Во цел на што поарно исполнување планот на есенската сеидба и обработувањето на земјиштето, а особено на земјиштата на селски работни кооперации, колонисти и аграрни интересенти, издавам

НАРЕДБА

ЗА МАКСИМАЛНО ИСКОРISTУВАЊЕ НА ПОЛЕДЕЛСКО-МАШИНСКИОТ ПАРК НА ПОЛЕДЕЛСКИТЕ МАШИНСКИ СТАНИЦИ ЗА ОБРАБОТУВАЊЕ ЗЕМЈИШТАТА НА СЕЛСКИТЕ РАБОТНИ КООПЕРАЦИИ, КОЛОНИСТИ И АГРАРНИ ИНТЕРЕСЕНТИ

1) Во врска на недостаток на достаточен број на запрежна стока за обработување земјиштата на селските работни кооперации, колонисти и аграрни интересенти Управите на поделелските машински станици мораат да извршат такви теренски сместувања на поделелските машински станици, оддели и бригади како би можеле првенствено да им пружат помош ште поефикасна на селските работни кооперации, колонисти и аграрни интересенти во обработувањето на нивното земјиште доколку големината на парцелите одговара на условите на рентабилно применување на трактори.

2) Пред почетокот на работата мораат поделелските машински станици со управите на селските работни кооперации, месните народни одбори или со групи на интересенти да склучат договори во кои што точно ќе бидат назначени обвезите на обете страни.

3) Договорите се склучуваат на основа производно-поделелскиот план за есенската сеидба и за обработувањето на селска работна кооперација или на месните народни одбори и тоа за оние работи и површини кои што не ќе можат странките да ги извршат со своите сопствени запреги.

4) Заради осигурување на што поголем приход мораат во договорот да се наведат сите агротехнички мерки кои што поделелските машински станици и сопствениците на земјиштата се должни да ги извршат.

5) Секаде онаму каде што селските работни кооперации, колонисти и аграрни интересенти не можат да извршат наплата одма по извршената работа, мораат поделелските машински станици да им работат на кредит до вршида односно до збирањето на плодовите.

6) Во цел на нормално разбирање на работите на поделелските машински станици во текот на поделелските работи министерствата на поделелството и министерствата на финансите на народните републики должни се да осигураат заем со што поповолни услови кој што ќе се врати после наплата за извршените работи од селските работни кооперации, колонисти и аграрни интересенти.

7) Во поглед на цените за поделелските работи поделелските машински станици мораат да постапуваат по Наредбата за ослободување поделелските машински станици од јавни дажбини, која што ја издало Министерството на финансите ФНРЈ III бр. 6401 од 26 јуни 1946 година („Службен лист ФНРЈ“ бр. 65 од 13 август 1946 година).

8) Покрај смалувањето на цените за поделелските работи предвидени со горната наредба, поделелските машински станици мораат за работите извршени на селските работни кооперации да уведат натамошни смалувања така да не ја внесуваат во калкулацијата заработувањето за работи извршени на селските работни кооперации.

Доколку ќе се успе да се докаже со сметковните книги оти поделелските машински станици по тој случај работеле со дефицит, мора овој дефицит да се покрие со субвенција од буџетот на министерствата на поделелството на народните републики.

9) Заради максималното искористување на тракторите во приватна сопственост останува во целост во сила Наредбата на Министерството на поделелството и шумарството ФНРЈ за мобилизација тракторите и тракторските плугови за обработување земја („Службен лист ФНРЈ“ бр. 10 од 1 февруари 1946 година).

Бр. 10091

28 август 1946 година

Белград

Министер на поделелството и шумарството,
др. В. Чубрилович, с. р.

517.

РЕШЕЊЕ

ЗА ПРИГОДНИ МАРКИ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЧ“

Се одобрува штампање пригодни марки „Светозар Маркович“.

Серијата има две вредности од 1.50 динари празова и 2.50 динари вишна боја.

Цртежот на марките го покажуе ликот на Светозара Маркович. Во горниот дел на марката, во левиот и десниот угол, означени се дати на раѓањето „22-IX-1846“ и на прославата „22-IX-1946“ а меѓу ова испишан е називот на државата „Југославија“, а долу при дното на марката, такугјер е испишан називот на државата „Југославија“. Над ова, во левиот и десниот угол, означена е франкатурната вредност, а меѓу тоа испишано е во два реда „Светозар Маркович“.

Марките ќе бидат во течај од 22 септември до 22 ноември 1946 година, а за франкирањето ќе влезат заклучно со 22 декември 1946 година.

М.бр. 29296

26 август 1946 година

Белград

Заст. Министерот на поштите,
Министер на соопштенијата,
Тодор Вујасинович, с. р.

ЗАПИСНИК

НА VII ЗАЕДНИЧКА СЕДНИЦА ОД I РЕДОВНО
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБАТА ДОМА НА НАРОДНАТА
СКУПШТИНА НА ФЕДЕРАТИВНАТА НАРОДНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА, ОДРЖАНА НА
20 ЈУЛИ 1946 ГОДИНА ВО БЕЛГРАД

Претседавал претседателот на Сојузното веќе
Владимир Симић.

Секретар на Сојузното веќе Стеван Јовичић.

Претседателот на Сојузното веќе Владимир Симић ја отвора VII заедничка седница на обата дома на Народната скупштина во 21,05 саатот.

Прочитаниот записник од VI заедничка седница Народната скупштина го прима без забелешки, па се прејдуе на првата точка од дневниот ред: прогласување Одлуката за продолжување рокот за согласување кон Уставот законите, одлуките и уредбите спрема членот 136 Уставот, која е усвоена во обата дома на Народната скупштина ФНРЈ.

Кога ја прочита Одлуката која е усвоена во обата дома на Народната скупштина ФНРЈ, претседателот на Сојузното веќе Владимир Симић предлага на Народната скупштина одлука за прогласување прочитаната одлука, која гласи:

ОДЛУКА НА НАРОДНАТА СКУПШТИНА ФНРЈ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ РОКОТ ЗА СОГЛАСУВАЊЕ КОН УСТАВОТ ЗАКОНИТЕ, ОДЛУКИТЕ И УРЕДБИТЕ СПРЕМА ЧЛЕНОТ 136 УСТАВОТ

Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија, на заедничката седница на Сојузното веќе и Веќето на народите, одржана на ден 20 јули 1946 година во Белград

одлучуе:

Одлуката за продолжување рокот за согласување кон Уставот законите, одлуките и уредбите спрема членот 136 Уставот, усвоена од Сојузното веќе и Веќето на народите, да се прогласи и објави.

Гласајќи со дигање раце Веќето едногласно ја усвои оваа одлука и претседателот на Сојузното веќе Владимир Симић објавуе: да Народната скупштина ФНРЈ на заедничката седница на Сојузното веќе и Веќето на народите едногласно ја прихвати Одлуката за прогласување и објавување Одлуката за продолжување рокот за согласување кон Уставот законите, одлуките и уредбите спрема членот 136 Уставот.

Се прејдуе на втората точка од дневниот ред: предлог на одлуката за разрешување од должноста претседателот на Врховниот суд ФНРЈ Живка Јовановић и судијата на Врховниот суд ФНРЈ др. Душан Арнери.

Гласајќи со дигање раце Народната скупштина едногласно ја усвои прочитаната одлука која гласи:

„Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија на основа членот 121 Уставот одлучуе:

се разрешаваат од должноста:

1) претседателот на Врховниот суд ФНРЈ Живка Јовановић; и

2) судијата на Врховниот суд ФНРЈ др. Душан Арнери.

— а на основ молбите кои што ги поднеле на Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ.

По ова претседателот на Сојузното веќе Владимир Симић го прочита Указот на Президиумот на Народната скупштина за заклучување I редовно заседание на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија кој што гласи:

„Како Сојузното веќе и Веќето на народите ја завршиле својата работа, Президиумот на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија врз основа членот 58 и 60 решава:

I редовно заседание на Народната скупштина на Федеративната Народна Република Југославија што

е со Указ закажано за 7 мај 1946 година а одложено за 15 мај 1946 година да се заклучи“.

Сите присатни народни пратеници го сослушале стоејќи читањето на овој указ.

Скупштината го овластуе претседавајќиот да може записникот на денешната седница со секретарот кој што го водил да го потпише и објави, па претседателот на Сојузното веќе Владимир Симић ја заклучуе седницата во 21,10 саатот.

20 јули 1946 година

Белград

Секретар на Сојузното
веќе,

Стеван Јовичић, с. р.

Претседател на Сојузното
веќе,

Владимир Симић, с. р.

ОД ЗЕМСКИТЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТОВИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 40 од 24 август 1946 година објавуе:

Обвезен пропис за гранулометрискиот состав на агрегатите за бетонски и армирано-бетонски работи;

Решение за одредување единствени највисоки цени на дупло пресуената зидарска тула, дупло пресуената клинкер тула, дупло пресуената шестоугална тула за водови, тули за фасади профилисани, тули за облагање шведските кјумбича и тули за опаци на подрачјето на Автономната Покраина Војводина.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ У НАРОДНОЈ РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

„Службени лист Аутономне покрајине Војводина у Народној Републици Србији“ во бројот 32 од 17 август 1946 година објавуе:

Наредба за колење стока за јавна и приватна потрошувачка;

Упозорување за новите единствени малопродавачки цени;

Одлука за измена и дополнување на Одлуката за највисоките цени за јела во угостителските заведе- нија;

Одлука за највисоките цени за сено и слама.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
ЦРНЕ ГОРЕ

„Службени лист Народне Републике Црне Горе“ во бројот 15 од 15 август 1946 година објавуе:

Уредба за установување правото на пензија и пензионисањето на службениците од бившите административно-политички самоуправни единици на подрачјето на Народната Република Црна Гора;

Уредба за оснивање претпријатие за туризам и хотелијерство на Народната Република Црна Гора-и

Уредба за оснивање дирекција за транспорт при Претседателството на Владата на Народната Република Црна Гора.

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
СЛОВЕНИЈЕ

„Урадни лист Народне Републике Словеније“ во бројот 55 од 17 август 1946 година објавуе:

Уредба за големи и предавање свитки во економската година 1946/47.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 34 од 21 август 1946 година објавуе:

Закон за Уставотворната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина;

Закон за избирањето на народните пратеници за Уставотворната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина;

Уредба за наклада трошковите за службени патуења на државните службеници од околиските и месните народни одбори на Народната Република Босна и Херцеговина;

Уредба за проучување максимални награди на ветеринарите во приватна пракса како и такси за прегледи и интервенции во ветеринарски амбуланти-и

Правилник за организацијата и работата на средношколските детски домови.

Во бројот 35 од 23 август 1946 година објавуе:

Указ за распишување изборите за Уставотворната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина;

Закон за правниот факултет во Сарајево-и

Напатствие за примена законот за избор на народните пратеници за Уставотворната скупштина на Народната Република Босна и Херцеговина.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 108 од 20 август 1946 година објавуе:

Правилник за плаќање отштетата за примање во натура, кое што го уживаат службениците на Министерството на правосуднието на Народната Република Хрватска.

Правилник за регулирање наплатата за примања во натура, кои што ги уживаат намештениците и работниците во служба на Министерството на трудот на Народната Република Хрватска и неговите подрачни органи-и

Дополнување на Правилникот за извршување Уредбата за откупување житарици во економската година 1946/47 од 5 август 1946 година број 44097-46.

ИСПРАВКИ

Во Законот за државните службеници, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 62 од 2 август 1946 година, се поткрала штампарска грешка во чл. 2, став прв, ред втор каде што на место зборот „звање“ треба да стои зборот „занимавање“.

Бр. 12379. — Од Президиумот на Народната скупштина ФНРЈ, 30 август 1946 година.

Во Основниот закон за кооперациите, објавен во „Службениот лист ФНРЈ“ бр. 59 на 23 јули 1946 година се поткрале следните грешки:

1) во чл. 11 ст. 2 во шестиот ред наместо „стоката“ треба да стои „работната стока“;

2) во чл. 18 ст. 2 наместо „правилата“ треба да стои „правилата на кооперацијата“;

3) во чл. 29 стои „сојузи“ а треба „сојузи и главните кооперации“;

4) во чл. 32 став 2 наместо „правилата“ треба да стои „правилникот“.

Убр. 8207. — Од Одделението за даноците на Министерството за финансии ФНРЈ, 28 август 1946 година.

Во Законот за државјанството на ФНРЈ („Службени лист ФНРЈ“ бр. 54 од 5 јули 1946 година) се поткрала следната грешка:

во чл. 11 ст. 1, третиот ред стои: „точ. 1 и 2 чл. 3“ а треба: „точ. 1 и 2 чл. 8“.

СОДРЖАЈ:

	Страна
501. Указ за прогласување поедини претпријатија за претпријатија од општодржавно значење — — — — —	865
502. Статут на Орденот на Народниот херој — — — — —	865
503. Статут на Орденот на Народното ослободување — — — — —	866
504. Статут на Орденот за заслуга за народ на I, II и III ред — — — — —	866
505. Статут на Орденот на Партизанската звезда на I, II и III ред — — — — —	867
506. Статут на Орденот на Братство и единство на I и II ред — — — — —	868
507. Статут на Орденот за храброст и Медалата за храброст — — — — —	869
508. Уредба за оснивање Завод за авторско-правно посредништво — — — — —	869
509. Решење за градење автопатот Белград—Загреб — — — — —	870
510. Правилник за лекување и давање протези на војните воени инвалиди — — — — —	871
511. Наредба за ослободување од непосреден данок на постојан месечен доход кој што се исплатуе на научните работници по Решењето на Владата ФНРЈ од 25 мај 1946 година и наградите кои академиите на науките ги исплатуат на академиците и дописните членови за нивната научна и друга работа во академиите — — — — —	873
512. Наредба за ослободување од плаќање такси на молбите за издавање поморски книшки — — — — —	873
513. Наредба за ослободување плаќањето 2% договорна и ½% признанична такса за сите набавки, работи и услуги на државните надмештва и установи — — — — —	873
514. Наредба за начинот на плаќање такси од т. бр. 11 на Општата таксена тарифа — — — — —	873
515. Наредба за укинување плаќањето на судските такси во постапката за усвојување нахоцадите и децата без родители — — — — —	874
516. Наредба за максималното искористување на поделско-машинскиот парк на поделските машински станици за обработување земјиштата на селските работни кооперации, колонисти и аграрните инте-ресенти — — — — —	874
517. Решење за пригодни марки „Светозар Марковић“ — — — — —	874

Издавач: Редакцијата на „Службениот лист на Федеративна Народна Република Југославија“ — Белград, Бранкова 20, — Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешовић, Мајке Јевросиме 20. — Штампарија на Државна штампарија Белград